

Фактор, 10.12.2013, [Јавните набавки - дувло на незаконие и корупција](#)

Тера ТВ, 28.11.2013, [Јавните набавки во земјите од Западен Балкан](#)

24 Вести, 27.11.2013, [700 милиони евра од јавни набавки се одлеваат во непознат правец во земјите од регионот](#)

Скоор, 15.11.2013, [Петок - ден пред викенд, ден за тендер](#)

Алфа, 12.11.2013, [Петок - ден пред викенд, ден за тендер](#)

Р.С Европа, 06.11.2013, [Јавните набавки - главен извор на "црни" пари за партиите](#)

Фактор, 05.11.2013, [Исти уреди, различни цени. Зошто МЖ-Транспорт плаќа поскапо од ЈСП Скопје?](#)

Бирн, 05.11.2013, [Macedonian public procurements taken to task](#)

Скоор, 05.11.2013, [Склучени нетранспарентни договори со вредност од 22,6 милиони евра](#)

24 Вести, 04.11.2013, [22,6 милиони евра потрошени пари за договори во четири очи](#)

Макфакс, 04.11.2013, [СД "Пелагонија" набавува 70 денари поскапо сирење отколку во](#)

[продавниците](#)

Либертас, 04.11.2013, [22 милиони евра потрошени на договори без објавен оглас во првата половина од 2013](#)

Р.С Европа, 04.11.2013, [Се повеќе тендери во четири очи](#)

Капитал, 04.11.2013, ЦГК: [За половина година потрошени 22,6 милиони евра за тендери без оглас](#)

Локално, 04.11.2013, [Раст на државните тендери кои биле склучени без јавен оглас - јавните набавки вределе 22,6 милиони евра](#)

А1Он, 04.11.2013, [22 милиони евра тежат договорите без објавен оглас](#)

Хајд Парк, 04.11.2013, [СД "Пелагонија" набавува за 70 денари поскапо сирење отколку во продавниците](#)

Портал, 04.11.2013, [СД "Пелагонија" набавува за 70 денари поскапо сирење отколку во продавница](#)

Плус Инфо, 04.11.2013, [На некој тендери недостасува уште бројот на чевлите на газдата](#)

Утрински Весник, 04.11.2013, [Годинава двојно повеќе јавни набавки од лани](#)

Скај, 04.11.2013, [ЦГК: Договорите без објавен оглас "тежат" 22 милиони евра](#)

Нова Македонија, 31.08.2013, [Државните институции често немаат време за тендер](#)

24 Вести, 30.08.2013, [Проблеми со јавните набавки](#)

Утрински Весник, 30.08.2013, [Четвртина од тендерите во државата се поништуваат](#)

Нова ТВ, 30.08.2013, Мониторинг: [Над 25% од тендерите се поништуваат](#)

Фактор, 30.08.2013, [Во Македонија се поништуваат дури 26 посто од тендерите](#)

Дневник, 30.08.2013, [Секој четврти тендер со само една фирма](#)

Локално, 30.08.2013, [Анализа: 26,6% од тендерите се поништуваат](#)

Либертас, 30.08.2013, [Секој четврти договор за јавна набавка е склучен преку тендер во кои учествувала само една фирма](#)

Плус Инфо, 30.08.2013, [Вкупно 26,6 отсто од тендерите поништени](#)

Р.С Европа, 18.07.2013, [Над 20 милиони евра за фонтани и плоштади](#)

Дневник, 17.07.2013, [Општините различно трошат за јавни набавки](#)

Фактор, 17.07.2013, [Огромни разлики меѓу општините во трошењето пари за јавни набавки](#)

Плус Инфо, 17.07.2013, [Јавни набавки:Центар троши 400 евра по жител, а Шуто Оризари само 2 евра](#)

Капитал, 17.07.2013, [Општините трошат од 2 до 400 евра по жител на јавни набавки](#)

Макфакс, 17.07.2013, [Јавните набавки во Шутка две евра по жител во Центар 400 евра](#)

Скопјеинфо, 17.07.2013, [Големи разлики во потрошените пари за јавни набавки](#)

Тера, 17.07.2013, [Мониторинг на јавните набавки на локално ниво](#)

Лидер, 17.07.2013, [Јавните набавки на општините - од 2 до 400 евра по жител](#)

Хајдпарк, 17.07.2013, [Јавните набавки во Шуто Оризари две евра по жител, во Центар 400 евра](#)

Ирис, 17.07.2013, [Во Македонска Каменица најмногу склучени договори за јавни набавки](#)

Scoop, 01.07.2013, [Public Procurement Bureau to increase transparency and accountability](#)

Утрински весник, 27.06.2013, [Исти производи со разлики во цени](#)

Капитал, 26.06.2013, [ЦГК: Државни институции набавувале исти производи со огромни разлики во цените](#)

Либертас, 26.06.2013, [ЦГК: Различни институции купувале исти производи со големи разлики во цените](#)

Фактор, 26.06.2013, [Индекс на рационалноста: Исти производи, големи разлики во цените?!](#)

Нова, 26.06.2013, [Која институција штедела, а која "аздисувала" ?](#)

Плус Инфо, 26.06.2013, [Институциите плаќале различни цени за исти производи](#)

Побједа, 31.05.2013, [Голем простор за корупција во јавните набавки](#)

Дан, 31.05.2013, [Данокот е зголемен заради корупцијата во јавните набавки](#)

ТВ Вијести, 30.05.2013, [Инициран проект за следење на јавните набавки](#)

Вијести, 30.05.2013, [Манс: Да немаше корупција во јавните набавки, немаше да има потреба да се зголеми ДДВ-то](#)

Центарњуз, 14.05.2013, [Лани биле склучени 408 договори во четири очи](#)

Региони, 13.05.2013, [Како микропретпријатијата да учествуваат на електронски аукции](#)

Фактор, 15.05.2013, [Кои се десетте најголеми зделки кои лани во Македонија ги направија државните институции?](#)

Вест, 15.05.2013, [Понудил да чека 367 дена да му ги платат авиобилетите](#)

Вечер, 15.05.2013, [Е-аукциите за јавни набавки се откажуваат заради малку понуди](#)

Локално, 15.05.2013, [Рекорден број на поништени тендери во последните четири години](#)

Scoop, 15.05.2013, [Even 408 opaque contracts concluded in just three months](#)

Јавност, 14.05.2013, [Лани се потрошиле 65 милиони буџетски евра во 4 очи](#)

Телма, 14.05.2013, [Расте бројот на нетранспарентни јавни набавки](#)

24 Вести, 14.05.2013, [Рекорден број на поништени тендери во последните четири години](#)

Нова, 14.05.2013, [Анализа: Расте бројот на тендери во четири очи](#)

Макфакс, 14.05.2013, [Ограничената конкуренција на тендерите не ја спушта цената](#)

Плус Инфо, 14.05.2013, [Уште 408 договори вредни 22 милиони евра се склучиле лани во четири очи](#)

Капитал, 14.05.2013, [Рекордни 65 милиони евра лани договорени на тендери во четири очи](#)

Дума, 11.05.2013, [Како микропретпријатијата до тендери на електронски аукции!](#)

Бирн, 18.04.2013, [Македонските Нво и медиумите бараат начин за поблиско партнерство](#)

Р.С Европа, 09.04.2013, [Анекс договори за Скопје 2014](#)

Капитал, 29.03.2013, [За четири години двојно намалени жалбите по јавни набавки](#)

24 Часа, 12.03.2013, [Македонците го избраа „24 Часа“, за да учат за пристапот до информации](#)

Нова Македонија, 15.02.2013, [Рудник и фабрика станаа критериум на тендер за изградба на паркинг](#)

ТВ Тера, 15.02.2013, [Со кои проблеми се соочуваат фирмите на тендерите](#)

Р.С Европа, 14.02.2013, ["Тајни" тендери за јавни набавки](#)

Фактор, 14.02.2013, [Нереални услови на локалните тендери, проблем за бизнисмените](#)

Плус Инфо, 14.02.2013, [Невозможни услови на локалните тендер](#)

Капитал, 14.02.2013, ЦГК: [Повеќе општини поставуваат несоодветни критериуми во јавните набавки](#)

24 Вести, 14.02.2013, [Нереални услови и дискриминаторски тендерски спецификации - проблем за бизнисмените](#)

Р.С Европа, 04.02.2013, [Институциите затворени за јавни информации](#)

ТВ 24 Вести, 01.02.2013, [Несоодветно се применува Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер](#)

ТВ Сител, 01.02.2013, [Измени на законот за пристап до информации](#)

Плус Инфо, 01.02.2013, [Барањето јавни информации е како удирање сид во глава](#)

ТВ Телма, 01.02.2013, [Информациите од јавен карактер како најстроги тајни!](#)

Миа, 01.02.2013, [Одговор на барањата за информации од јавен карактер да се добива за 15 денови](#)

Капитал, 01.02.2013, [Центарот за граѓански комуникации иницира измени во законот за слободен пристап до информации](#)

ТВ Алфа, 01.02.2013, [Дебата, владините теми да не бидат државна тајна](#)

Метаморфозис, 01.02.2013, [Дебата за имена на Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер и негова примена](#)

ТВ Орбис, 01.02.2013, [Јавните информации за 15 дена!?](#)

Р.С Европа, 24.01.2013, [Народната каса нетранспарентно се празни](#)